

ОПШТИНА ПРОБИШТИП
УП 1 бр.10-33 од 12.05.2021 година

ОБЈАВА број 46
за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија
по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:

1. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5, ГП 1.34 на дел од КП бр.1017, 1004/1, 1005/1 и 1016 вон централно подрачје на град Пробиштип, намена на објектот: Домување во станбени згради, Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наоѓа вон централното градско подрачје во близина на стара бензинска пумпа,
2. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5, ГП 1.35 на дел од КП бр.1017, 1018/125, 1005/1 и 1016 вон централно подрачје на град Пробиштип, намена на објектот: Домување во станбени згради, Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наоѓа вон централното градско подрачје во близина на стара бензинска пумпа,
3. ДУП за УБ 7 Урбан опфат 7.5, ГП 1.36 на дел од КП бр.1018/125, 1017 вон централно подрачје на град Пробиштип, намена на објектот: Домување во станбени згради, Одлука бр.26-133/11 од 23.12.2015 година (Службен гласник на општина Пробиштип бр.40/2015) што се наоѓа вон централното градско подрачје во близина на стара бензинска пумпа,
4. ДУП за УБ 11, Урбан модул 1,2,3 (1), ГП 5 на Дел од КП бр. 1018/126, намена на објектот: трговија, Одлука бр. 07-197/6 од 23.11.2004 година (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр. 5/2004) што се наоѓа вон централно градско подрачје на град Пробиштип, на ул.„Вељко Влаховиќ“ и ул.„Јоаким Крчовски“ во Пробиштип
5. ДУП за УБ 12.1 ГП 121.38 на Дел од КП бр. 972/13, 986/1, 1794 и 985 во централно градско подрачје на град Пробиштип, намена на објектот: комерцијални и деловни намени, Одлука бр. 07-994/3 од 29.06.2011 година (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр. 31/2011) што се наоѓа вон централно градско подрачје во близина на старо јаловиште,
6. ДУП за дел од УЕ бр.26 на ГП бр.20 на КП бр.1018/94 вон централно градско подрачје, намена на објектот комерцијална намена, Одлука бр.09-173 од 02.04.1982 година (службен Гласник бр.2/1982) што се наоѓа ул. 8-ми Септември,

7. ДП за УЕ бр. 30 А (измена и дополнување) за ГП бр. 164 на КП бр. 1470/164 вон централно градско подрачје, намена на објект деловен објект, Одлука бр. 09-483/1 од 08.10.1999 година (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр. 25/1999) што се наоѓа на ул.Димитар Влахов,
8. ДП за УЕ бр. 30 А (измена и дополнување) за ГП бр. 170 на КП бр. 1470/164 вон централно градско подрачје, намена на објект деловен објект, Одлука бр. 09-483/1 од 08.10.1999 година (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр. 25/1999) што се наоѓа на ул.Димитар Влахов,

Во табеларен преглед се дадени податоци за градежните парцели, намена на парцелата, за катастарските парцели кои се опфатени со градежните парцели, вкупна површина на секоја градежна парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м², вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното наддавање.

Табеларен преглед

Р. Бр	Број на град. Парцела	Намена на градежна парцела	Компани класи на намена	Бр. На катаст. Парцела (сите КО Пробиштип)	Површина на град. Парцела (м ²)	Површина на градба (м ²)	Процент на изграденост (%)	Коефициент на искористеност	Висина на објект до венец (м)	Почетна цена по м ² (денари)	Вкупна почетна цена (денари)	Банкарска гаранција за сриозност на понудата
1	ГП 1.34 за УБ 7.5	А2 домување во станбени згради	Б1,Б2, Б4,Б5, В3,В4, Д3	Дел од КП бр. 1017/1, 1004/1, 1005/1 и 1016/1 КО Пробиштип	910	236	26	1,55	П+4+Пк/19,20 м	680,00	618.800,00	618.800,00
2	ГП 1.35 за УБ 7.5	А2 домување во станбени згради	Б1,Б2, Б4,Б5, В3,В4, Д3	Дел од КП бр. 1017/1, 1018/125, 1005/1 и 1016/1 КО Пробиштип	1044	236	23	1,36	П+4+Пк/19,20 м	680,00	709.920,00	709.920,00

3	ГП 1.36 за УБ 7.5	А2 домување во станбени згради	Б1,Б2, Б4,Б5, В3,В4, Д3	Дел од КП бр. 1018/125 и 1017/1 КО Пробиштип	826	236	29	1,7	П+4+П к/19,20 м	680,00	561.680,00	561.680,00
4	ГП 5 УБ11 урбан модул 1,2,3 (1)	Б1 мали комерција лни и деловни дејности	/	Дел од КП бр. 1018/126 КО Пробиштип	607	277,83	45,8%	0,92	7,00 (П+1)	1.100,00	667.700,00	667.700,00
5	ГП 121.38 за УБ 12.1	Б1 мали комерција лни и деловни дејности	/	Дел од КП 972/13, 1794, 985, 986/1 КО Пробиштип	2623	1010	38,5	0,77	П+1	1.100,00	2.885.300,00	2.885.300,00
6	ГП 20 за УЕ 26	Б1 мали комерција лни и деловни дејности	/	КП бр. 1018/94 КО Пробиштип	180	78,2	43	3	4,3 (висок о призе мје)	1.100,00	198.000,00	198.000,00
7	ГП 164 за УЕ 30А	Б1 мали комерција лни и деловни дејности	/	КП бр. 1470/164	398	192	48	0,96	Пр+1+ Пк (7,70 м)	1.100,00	437.800,00	437.800,00

8	ГП 170 за УЕ 30А	Б1 мали комерцијални и деловни дејности	/	КП бр.1470/164	843	315	37	0,74	Пр+1+ Пк (7,70 м)	1.100,00	927.300,00	927.300,00
---	------------------	---	---	----------------	-----	-----	----	------	-------------------------	----------	------------	------------

НАПОМЕНА за состојба на инсталации на градежните парцели предмет на јавно наддавање:

На ГП 1.34, ГП 1.35 и ГП 1.36 во УБ 7.5 поминува подземен 10 KW и надземен 10 KW далековод низ парцелата но не и низ површината за градење.

На ГП 5, УБ 11 УМ 1,2,3 има поставено лимени гаражи и ограда за која има донесено решение за отстранување.

На ГП 121.38, УБ 12.1 има поставени времени објекти од лим, и поминуваат два 10 KW далеководи низ парцелата но не и низ површината за градење.

На ГП 164 и ГП 170, УЕ 30 А на границата поминува надземен електричен кабел за улучно осветлување.

Воочените објекти и инсталации идниот инвеститор има обврска да ги отстрани или дислоцира на своја сметка во соработка со Општина Прообиштип.

Доколку во градежни парцели во текот на изградбата се појават и други инсталации кои не се воочени пред Објавата, идниот инвеститор има обврска да ги дислоцира на своја сметка во соработка со Општина Прообиштип.

ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество на јавното наддавање имаат:

1.Физички лица: државјани на Република Северна Македонија, државјани на држави членки на Европската унија и на ОЕЦД, како и државјани на држави кои не се членки на Европската унија и на ОЕЦД а под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Северна Македонија.

2.Правни лица: домашно правно лице, правно лице во мешовита сопственост, правно лице основано од странско физичко и правно лице, регистрирани во Централен регистар на Република Македонија, странски правни лица резиденти на држави членки на Европската унија и на ОЕЦД, како и странски правни лица резиденти на држави кои не се членки на Европската унија и на ОЕЦД а кои под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Македонија.

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Заинтересираните физички и правни лица поднесуваат пријава по електронски пат на пропишан образец. Во електронската пријава се наведуваат податоците за градежната парцела за која се пријавува кандидатот, податоци за подносителот на пријавата и банкарската гаранција за сериозност на понудата. Доколку предмет на објава се повеќе градежни парцели а учесникот е заинтересиран за повеќе од една градежна парцела, се поднесува поединечна пријава за секоја градежна парцела со банкарска гаранција.

Секој пријавител **скенирано** ги доставува следните докази (**приложени во оригинал или фотокопии заверени на нотар и потпишани со дигитален потпис**):

1. Пријава од подносителот, во која се наведени податоците за што се однесува истата, како и што се доставува во прилог на пријавата (кои документи) потпишана дигитално;
2. Банкарска гаранција за сериозност на понудата во висина од 100% од вкупната почетна цена на градежното земјиште но не помалку од 30.000,00 денари со рок на важност до 31.12.2021 со која понудувачот ќе гарантира дека доколку добие статус на најповолен понудувач ќе ја уплати крајно постигната цена за отуѓување на градежното земјиште на електронското јавно наддавање во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор на најповолен понудувач. **Подносителот на пријавата има обврска банкарската гаранција да ја достави до Општина Пробиштип, во оригинал, во рокот определен за поднесување на пријавата.**
3. За физичките лица уверение за државјанство не постаро од 6 месеци;
4. За правните лица доказ за регистрација на правното лице од соодветен регистар не постар од 6 месеци;
5. Уредно полномошно за полномошникот што го претставува правното лице, заверено на нотар, односно доказ за својството овластено одговорно лице на правното лице;
6. **e-mail** адреса на подносителот на пријавата, преку која ќе се врши постапката на регистрирање за учество на електронското јавно наддавање, односно ќе му бидат испратени **корисничко име и шифра** за пристап на интернет страницата на која што ќе се одвива електронското јавно наддавање.
7. Изјава за прифаќање на условите во Објавата потпишана со дигитален потпис

Пријавите кои не се комплетирани со овие докази нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што подносителите на некомплетни пријави ќе бидат електронски известени.

Во електронската пријава се наведуваат податоците за градежната парцела за која се пријавува кандидатот, податоци за подносителот на пријавата и податоци за банкарската гаранција за сериозност на понудата. Доколку предмет на објава се повеќе градежни парцели а учесникот е заинтересиран за повеќе од една градежна парцела, се поднесува поединечна пријава за секоја градежна парцела со банкарска гаранција за секоја парцела одделно.

ПОЧЕТНА ЦЕНА

Почетната цена на електронското јавно наддавање за градежните парцели е наведена во Табеларниот преглед.

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА СЕРИОЗНОСТ НА ПОНУДАТА

1. Банкарската гаранција за сериозност на понудата изнесува 100 % од вкупната почетна цена на градежното земјиште предмет на јавното наддавање, но не помалку од 30.000,00 денари.
2. Банкарската гаранција се враќа на подносителите на пријавата за јавно наддавање кои не постигнале најповолна понуда, во рок од 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање.
3. На најповолниот понудувач банкарската гаранција се враќа во рок од 15 дена по уплатата на купопродажната цена и достава на доказ за извршената уплата со целокупната документација потребна за учество на јавното наддавање.

РОКОВИ

Пријавите за учество на јавното наддавање потпишани со дигитален потпис, заедно со целокупната потребна документација (скенирана и дигитално потпишана), подносителите можат да ги достават најдоцна до **15.06.2021 година електронски**, преку информацискиот систем на следната интернет страница: www.gradezno-zemjiste.mk

Јавното наддавање ќе се одржи електронски на следната интернет страна www.gradezno-zemjiste.mk
Јавното наддавање ќе започне на:

- ГП бр. 1.34 на ден 17.06.2021 година во 10,00 часот и истото ќе трае 15 минути
- ГП бр. 1.35 на ден 17.06.2021 година во 10,15 часот и истото ќе трае 15 минути
- ГП бр. 1.36 на ден 17.06.2021 година во 10,30 часот и истото ќе трае 15 минути
- ГП бр. 5 на ден 17.06.2021 година во 10,45 часот и истото ќе трае 15 минути
- ГП бр. 121.38 на ден 17.06.2021 година во 11,00 часот и истото ќе трае 15 минути
- ГП бр. 20 на ден 17.06.2021 година во 11,15 часот и истото ќе трае 15 минути
- ГП бр. 164 на ден 17.06.2021 година во 11,30 часот и истото ќе трае 15 минути
- ГП бр. 170 на ден 17.06.2021 година во 11,45 часот и истото ќе трае 15 минути

ПОСТАПКА

1. Комисијата ги известува подносителите на пријавите за комплетираноста на истите по електронски пат, во рок од 24 часа по истекување на рокот за поднесување на истите, при што на подносителите на пријавите кои доставиле комплетна документација им доставува и корисничко име и лозинка за учество на електронското јавно наддавање а на

подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека истите нема да учествуваат на јавното наддавање.

2. На денот на одржување на електроското јавно наддавање учесниците пристапуваат на интернет страната со корисничкото име и лозинка која ја добиле на e-mail адресата доставена во прилог на пријавата за учество на јавното наддавање.
3. Електронското јавно наддавање може да отпочне со најмалку еден учесник во јавното наддавање.
4. Електронското јавно наддавање го следи Комисија, формирана од Градоначалникот на Општина Пробиштип.
5. Електронското јавно наддавање започнува со објавување на почетната цена на земјиштето по метар квадратен а се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците.
6. Наддавањето се врши “чекорно” со зголемување на вредноста со секој “чекор” со тоа што за градежните парцели:
 - ГП бр.1.34 најмалку по 68 денари по метар квадратен,
 - ГП бр. 1.35 најмалку по 68 денари по метар квадратен,
 - ГП бр.1.36 најмалку по 68 денари по метар квадратен,
 - ГП бр.5 најмалку по 110 денари по метар квадратен,
 - ГП бр.121.38 најмалку по 110 денари по метар квадратен,
 - ГП бр.20 најмалку по 110 денари по метар квадратен,
 - ГП бр.164 најмалку по 110 денари по метар квадратен,
 - ГП бр.170 најмалку по 110 денари по метар квадратен.
7. Електронското јавно наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во овие објави при што, доколку во истекот на последните две минути од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути. Јавното наддавање продолжува неограничено се’ додека во временски интервал од две минути има нова понуда.
8. Електронското јавно наддавање може да трае и пократко од предвидениот временски рок доколку учесниците на јавното наддавање се откажале од натамошно наддавање и останал само еден учесник кој се смета за најповолен понудувач.
9. Учесникот на јавното наддавање кој понудил најголема цена се стекнува со статусот најповолен понудувач.
10. Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање кој го потпишува дигитално и електронски го доставува до сите учесници на јавното наддавање.
11. Комисијата е должна по завршување на постапката за јавно наддавање, во рок од три работни дена да достави барање за мислење до Државното правобранителство на РМ по однос на нацрт-текст на договорот за отуѓување на градежното земјиште сопственост на РМ.
12. По прибавување на позитивното мислење од Државното правобранителство на РМ, Комисијата во рок од 3 три работни дена до најповолниот понудувач доставува известување за избор на најповолен понудувач.

13. Најповолниот понудувач е должен во рок од 15 дена од добивање на известувањето за избор на најповолен понудувач да ги уплати средствата согласно постигнатата крајна цена од наддавањето и доказ за уплатата во оригинал со целокупната документација потребна за учество на јавното наддавање, да достави до Комисијата.
14. Најповолниот понудувач е должен во рок од 15 дена од добивање на известувањето за избор на најповолен понудувач да ги уплати посебни трошоци во постапката во висина од 10% од вредноста на банкарската гаранција за сериозност на понудата, но не повеќе од 15.000 денари, и да достави до Комисијата.
15. Доколку најповолниот понудувач не ги уплати средствата во утврдениот рок, ќе се смета дека градежното земјиште не е отуѓено, нема да се пристапи кон склучување на договор за отуѓување и банкарската гаранција за сериозност на понудата ќе биде активирана и истиот нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметната градежна парцела. Доколку најповолниот понудувач ги уплати средствата од точка 13 и 14 а не ја достави документацијата потребна за учество на јавното наддавање, односно достави документација врз основа на која не може да се склучи договор, уплатените средства на име купопродажна цена не му се враќаат, банкарската гаранција за сериозност на понудата се активира и нема да се пристапи кон склучување на договор.
16. По доставениот доказ за извршена уплата, градоначалникот на Општина Пробиштип во име на Република Северна Македонија во рок од пет работни денови склучува договор за отуѓување на градежното земјиште сопственост на Република Македонија во електронска форма преку информацискиот систем за градежно земјиште.
17. По склучување на договорот Општина Пробиштип во рок од еден ден електронски го доставува договорот до Одделението за финансиски прашања за утврдување на данок на промет на недвижности. Купувачот е должен во рок од 15 дена од добивањето на решението за утврдување на данок на промет да го плати данокот и да достави доказ за ивршената уплата.
18. По доставувањето на доказ за извршената уплата на данок на промет, купувачот е должен **во рок од 15 дена** да го достави договорот електронски кај нотар заради **солемнизација**.
19. Неисполнување на обврските од точките 17 и 18 од оваа објава по вина на купувачот претставуваат основ за еднострано раскинување на договорот при што 80% од вкупната сума не се враќа на купувачот.
20. Со договорот најповолниот купувачот се обврзува **во рок од 9 месеци** од извршената солемнизација на договорот за градежните парцели со површина до 5000м², односно **во рок од 12 месеци** од извршената солемнизација на договорот за градежните парцели со површина над 5000м², **да прибави одобрение за градење** на предвидените објекти, согласно урбанистичката планска документација по која земјиштето е отуѓен, доколку предмет на договорот е уредено градежно земјиште. **Купувачот е должен да го изгради објектот согласно урбанистичката планска документација во рок согласно Законот за градење, во согласност со категоријата на градба.**
21. Доколку предмет на договорот е неуредено градежно земјиште, рокот за изградба на објектот ќе почне да се смета од денот на уредувањето на градежното земјиште согласно член 94 од Законот за градежно земјиште, за што се склучува

анекс договор по предходно дадено позитивно мислење од државното правобранителство на Република Северна Македонија.

22. **Минималниот процент кој треба да биде изграден** од вкупно развиената површина за градење предвидена со урбанистичката планска документација за предметната градежна парцела не смее да биде помалку од 30%.
23. Доколку купувачот не обезбеди одобрение за градење во предвидениот рок, односно доколку објектите не се изградат во определениот рок по вина на купувачот, истиот ќе има обврска да плаќа **договорна казна** во висина од 1,5% од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во првата година од истекот на рокот, односно 3% од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во втората година од истекот на рокот, односно 4,5% од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во третата и секоја наредна година од истекот на рокот, и има должност да достави потврда за извршена уплата на договорната казна за секој изминат месец.
24. Неисполнување на обврските од точка 23 односно по паѓање на купувачот во задоцнување со исполнување на обврската три месеци последователно, претставува основ отуѓувачот по три последователни месечни повици за извршување, како доверител со изјава за исполнување на обврските од договорот да побара потврда за извршност на договорот, односно да побара наплата на договорната казна што претставува и основ за еднострано раскинување на договорот при што 80% од вкупната сума за отуѓување не му се ваќа на купувачот.
25. Раскинување на договорот заради неисполнување на обврските од договорот од страна на купувачот се врши со еднострана изјава на волја на отуѓувачот изјавена од страна на општината преку Државното правобранителство на Република Северна Македонија.
26. Најповолниот понудувач се обврзува да го плати данокот на промет што ќе произлезе како обврска по склучениот договор за отуѓување на градежното земјиште и и нотарските трошоци во случај на раскинување на договорот по вина на купувачот.
27. Градежното земјиште сопственот на Република Северна Македонија кое е предмет на објавата се до исполнување на обврските од договорот не може да биде дел од стечајна маса.
28. Трошоците за нотарската процедура и воведувањето во евиденцијата на недвижностите во Агенцијата за катастар за недвижности паѓаат на товар на купувачот на градежното земјиште.
29. Сопственикот на градежното земјиште стекнато во постапка за отуѓување по пат на јавно наддавање **не смее истото да го пренесува на трети лица, пред исполнување на обврските од договорот за отуѓување на истото.Забраната за пренесување на трети лица се прибележува во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.**
30. Во цената на градежното земјиште не е вклучен надоместокот за уредување на градежното земјиште.
31. Незадоволните учесници на јавното наддавање можат да изјават приговор до Комисијата во рок од 3 дена од одржаното електронско јавно наддавање. По приговорот со решение Комисијата е должна да одлучи во рок од пет работни дена од приемот на истиот. Против решението донесено од страна на Комисијата по поднесен приговор, странката има право да

поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

32. Банкарската гаранција за сериозност на понудата трба да биде со важност до 31.12.2021 година.

Оваа објава ќе биде објавена и на WEB страната на Општина Пробиштип www.probistip.gov.mk

Комисија за спроведување на постапките за јавно наддавање
Претседател,
Живка Михајлова